



Друштво на писатели „БИТОЛСКИ КНИЖЕВЕН КРУГ“  
со финансиска поддршка од Министерството за култура на  
РС Македонија, ја организира



## Х<sup>та</sup> МЕЃУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА „БИТОЛСКИ КНИЖЕВНИ ПАМЕТЕЊА“

31.10.-1.11.2020 г.

### ПРОГРАМА

**31. 10. 2020 г.**

**НУУБ „Св.Климент Охридски“ - Битола**

**12:00 ч.: Отворање на манифестацијата**

- Обраќање на претседателот на Битолскиот книжевен круг
- Shubert Sonate A-dur (виолина), музички колаж, проф.Валентин Наумов

**12:15 ч.: ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ „КНИЖЕВЕН КРУГ“  
за автори од Македонија**

- **Награда „КНИЖЕВЕН КРУГ ЗА ПРОЗА“ на Стефан Марковски**  
Промоција на наградената книга „Фауст го трча плебејскиот круг“  
Промотор: Елизабета Јончиќ
- **Награда „КНИЖЕВЕН КРУГ ЗА ПОЕЗИЈА“ на Кире Неделковски**  
Промоција на наградената книга „Манастир од мисли“  
Промотор: д-р Славица Гацова Свидерска
- Mozart Violin sonata G-dur, музички колаж проф.Валентин Наумов
- **Награда „КНИЖЕВЕН КРУГ ЗА КРИТИКА“ на Весна Мундишевска-Велјановска**  
Промоција на наградената книга „Профили“  
Промотор: академик Зоран Пејковски
- **ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ЛИНГВА“ на Олга Панкина  
(за превод и афирмација на македонската и руската литература)**  
Излагање: м-р Мирјана Стојановска
- Brahms Violin sonata No2 ,музички колаж, проф. Валентин Наумов

**13:15 ч.:** Книжевно претставување на учесниците на манифестацијата

**14:15 ч.:** Ручек

**1.11.2020 г.**

**9:30 ч.:** Посета на Музеј – Битола (за гостите на манифестацијата)

**НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола**


**11:00 ч.:**

- Промоција на новиот број на списанието на Битолскиот книжевен круг „Раст“  
Промотор: проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, главен уредник
- Промоција на новиот број на списанието „Современост“  
Промотор: м-р Стефан Марковски, главен уредник
- Промоција на веб страницата на Битолскиот книжевен круг и на изданијата издадени меѓу двете манифестации  
Промотори: Елизабета Јончиќ, претседател на БКК и  
Стефан Талевски, директор на Вебиарт студио

**12:00 ч.:** Книжевно претставување на учесниците на манифестацијата од странство

**12:45 ч.:** Завршен збор и доделување на сертификати на учесниците на манифестацијата

**Согласно напатствијата во врска со пандемијата на КОВИД 19, сите учесници на манифестацијата задолжително треба да ги почитуваат здравствените протоколи:**



➔ носење на заштитна маска врз лицето и носот



➔ дезинфицирање на рацете со средство за дезинфекција на раце



➔ секој поканет учесник доколку чувствува здравствени проблеми или во моментот има член на потесното семејство што е заболен од КОВИД 19 или е во превентивна здравствена изолација, да го одложи своето учество на манифестацијата.